



Република Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of Macedonia

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

Месечен билтен 12. 2008 /

Monthly Bulletin 12. 2008



Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус

Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status

Пензиски фонд / Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени / Temporary allocated *	Вкупно / Total	
30.11.2008						
НПФ / NPF	30.135	39.066	19.741	3.854	62.661	92.796
КБ Прв / KB Prv	35.974	38.941	21.426	4.581	64.948	100.922
ВКУПНО / TOTAL	66.109	78.007	41.167	8.435	127.609	193.718
31.12.2008						
НПФ / NPF	30.240	40.147	20.110	3.169	63.426	93.666
КБ Прв / KB Prv	36.060	39.770	21.842	3.802	65.414	101.474
ВКУПНО / TOTAL	66.300	79.917	41.952	6.971	128.840	195.140

* *Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оцлодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во пензискиот фонд во кој биле времено распределени.* / *The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the Mandatory Pension Fund to which they were temporarily allocated.*


Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови и на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови

Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметковод. единица / Accounting Unit Value	
	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv
30.11.2008	2.115,87	2.648,13	100,169274	107,518269
10.12.2008	2.165,05	2.697,38	100,249380	107,452315
20.12.2008	2.197,21	2.732,38	100,141666	107,201826
31.12.2008	2.232,91	2.771,57	100,155213	107,116421

Слика 1: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Figure 1: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets



Слика 2: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиските фондови

Figure 2: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units

